

КОЈ СУМ ЈАС?

Прочитај ги загатките и погоди ја личноста за која се зборува во загатката.

Потоа, запиши го бројот на бараната личност.



- a) Јас ги лекувам луѓето. ____
- б) Јас ги лекувам животните. ____
- в) Јас возам авион на небото. ____
- г) Јас ги правам најубавите слатки. ____
- д) Јас се грижам секое писмо да стигне на точната адреса. ____
- ѓ) Јас донесувам одлука дали обвинетиот да се казни или не. ____
- е) Јас решавам мистерии. ____
- ж) Јас се грижам за болните. ____
- з) Јас го месам и го печам највкусниот мирзлив леб. ____
- с) Јас се грижам за редот и за мирот во град и во село. ____
- и) Јас ги фотографирам најважните и најинтересните моменти. ____
- ј) Јас сум музичар и раководам со оркестар од други музичари. ____
- к) Јас откривам од што се направени работите и ги менувам. ____

КОЈ СУМ ЈАС?

Прочитај ги загатките и погоди за кого се зборува во загатката.

Потоа, запиши го бројот на бараната личност или бараното животно.

1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



а) Имам долг врат и можам да ги јадам сочните зелени листови од високите гранки. _____

б) Секогаш кога работам во градината ја носам мојата шапка за да се заштитам од сонцето. _____

в) Кога ќе пораснам сакам да бидам пожарникар. _____

г) Често ѝ помагам на мајка ми така што ги мијам чиниите. _____

д) Многу сакам да пеам додека се капам. _____

ѓ) Јас сум добар и верен чувар. Кога ќе се приближи некој ќе го слушне моето „ав, ав“. _____

е) Мојот велосипед и јас сме неразделни целото лето. _____

ж) Секој ден тренирам фудбал за да станам успешен фудбалер. _____